

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки, ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 и 43/2014 година), во врска со член 152 ставови 4, 5 и 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр.184/13, 13/14 и 44/14), а во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-3203/1 од 12.06.2014 година, Барањето бр.02-2830/1 од 16.05.2014 година и Заклучокот на Агенцијата бр.02-3238/4 од 18.06.2014 година, на својата 37-ма седница, одржана на ден 18.06.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за потреба од јавна набавка

1. За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуга: Одржување на системот за снимање на аудио – видео записи, Оглас бр.23/2014 година.

2. Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, изнесуваат 300.000,00 денари, без вклучен ДДВ.

За реализацијата на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година.

3. Доделувањето на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе се спроведе со примена на постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите од Законот за јавните набавки.

4. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да не се спроведе со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки.

5. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да заврши со користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на постапката.

6. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:

- ██████████ - претседател на Комисијата, со заменик ██████████;
- ██████████ - член, со заменик ██████████ и
- ██████████ - член, со заменик ██████████.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

8. Договорниот орган – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по завршувањето на постапката ќе склучи Договор за јавна набавка со најповолниот понудувач.

Образложение

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 и 43/2014 година), во врска со член 152 ставови 4, 5 и 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14), а во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-3203/1 од 12.06.2014 година, Барањето бр.02-2830/1 од 16.05.2014 година и Заклучокот на Агенцијата бр.02-3238/4 од 18.06.2014 година, на својата 37-ма седница, одржана на ден 18.06.2014 година, ја утврди потребата согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - услуга: Одржување на системот за снимање на аудио – видео записи, Оглас бр.23/2014 година.

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, изнесуваат 300.000,00 денари, без вклучен ДДВ. За реализацијата на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година.

Доделувањето на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе се спроведе со примена на постапката - барање за прибирање на понуди со објавување на оглас согласно одредбите од Законот за јавните набавки.

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да не се спроведе со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки.

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да заврши со користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на постапката.

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:

- [REDACTED] - претседател на Комисијата, со заменик [REDACTED];
- [REDACTED] - член, со заменик [REDACTED] и
- [REDACTED] - член, со заменик [REDACTED].

Договорниот орган – Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по завршувањето на постапката ќе склучи Договор за јавна набавка со најповолниот понудувач.

Врз основа на сето напред наведено, одлучено е како во диспозитивот на оваа одлука.

Бр. 02-3335/1
19.06.2014 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Претседател,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ с.р.

Доставено до:

- Комисијата за јавни набавки;
- Секретаријатот;
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.